



**TRAVEL AGENCY
FERIJAL - KASIKOV**

24ти Мај

МИЛАНО - градот на високата мода

Авион 4 дена / 3 ноќевања

Историски и модерен, космополитски центар, Милано е најдобриот избор за доживување на вистинската италијанската култура и ноќен живот. Посебно ги привлекува љубителите на модата од целиот свет, а посетата е задолжителна за сите во време на модната недела. Милано е динамичен град, започнете со аперитиво, лесен оброк и чаша вино, прошетка по Спига, низ Галерија Виторио Емануеле и заокружете го доживувањето со вкусен италијански специјалитет...во кујната на италијаните ништо не може да биде погрешен избор.



24.05(петок)СКОПЈЕ – МИЛАНО

Состанок на групата на аеродромот во Скопје во 10.40 часот. Авионот за Милано полетува во 12.40, слетува во 14.45 часот. Организиран трансфер од аеродромот до хотел. Сместување. Слободно време за запознавање на елитниот град, еден од најразвиените урбани центри во Европа, модната престолнина што стои рамо до рамо со Њујорк, Лондон и Париз. Ноќевање.

25.05(сабота)МИЛАНО

Појадок. Разглед на убавините на градот: Замокот Сфорцеско, пешачката улица Данте, Плоштадот Дуомо и Катедралата Дуомо, Миланската Скала, градската куќа на Милано. Прошетка по најмонденската улица Спига со бутици од сите познати брендови. Високата мода е лоцирана во најпознатата модна икона Galleria Vittorio Emanuele, импресивна градба, фасада со царски лик, а внатрешноста плени со луксуз, во средината на Галеријата е поставен плоштад - октагон чиј под е украсен со прекрасни мозаици, симболите на главните градови на обединета Италија - Рим, Фиренца, Милано и Торино. Над октагонот е поставена стаклена купола висока 47 метри и околу неа се насликани мотиви кои ги претставуваат континентите: Европа, Африка, Азија и Америка. Можност за посета на Црквата Santa Maria delle Grazie. Слободно време за кафе и секако препорачуваме посета на ресторан со вкусни италијански специјалитети... Ноќевање.

26.05(недела)МИЛАНО – ЛУГАНО – КОМО

Појадок. Препорачуваме факултативна посета на Лугано, гратче во Швајцарија, на брегот на езерото Лугано под Алпите. "Швајцарско Монте Карло" назив кој го добил заради развиеното банкарство и богатата понудата за забава. Прошетка низ стариот дел на градот кој е претворен во пешачка зона со своите плоштади Piazza Ciochara, Piazza della Reforma, Катедралата San Lorenzo, големиот градски парк, еден од најубавите во Швајцарија Parco Civico... Прошетката продолжува во посета на живописното италијанско гратче Комо, кое се простира на брегот на истоименото езеро, каде светскиот џет сет има свои вили, а филмските режисери ги направиле своитенајдобри филмски остварувања, као што е Џејмс Бонд - Казино Ројал. Враќање во Милано. Посветете "малку" време и на шопинг во центарот на модата, бидете дел од модната култура... Ноќевање.

27.05(понеделник)МИЛАНО – СКОПЈЕ

Појадок. Можност за посета на стадионот "Сан Сиро". Трансфер до аеродромот Малпенса. Авионот за Скопје полетува во 15.25, слетува во 17.30 часот.

**За уплата до 20 Април - 249 евра(15.440 денари)
ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ: 299 евра (18.540 денари)**

Во цената на аранжманот е вклучено:

- Авионски превоз на релација Скопје-Милано-Скопје
- Рачен багаж (1 торба/куфер до 8 кг со димензии 40x30x20см)
- Организиран трансфер аеродром-хотел-аеродром во Милано
- Сместување во Хотел 3* во Милано на база 3 ноќевања со појадок
- Организиран разглед и прошетки во Милано според програмата
- Организација на аранжманот и придружник на патувањето

Во цената на аранжманот не е вклучено:

- Аеродромски такси 3.720 денари
- Доплата за чекиран багаж - куфер до 10kg 1.200 мкд *(цената е променлива)
- Посета на Лугано и Комо 55 евра
- Туристичка такса 5 евра на ден (се плаќа во хотелот)
- Влезници во локалитетите, карти за локален превоз
- Задолжително патничко – здравствено осигурување
- Доплата за еднокреветна соба 4.900 мкд

Напомена:

- За реализација на аранжманот потребен е минимум од 25 патници. За реализација на факултативните излети потребен е минимум од 20 особи. За факултативните излети задолжително е да се изјасните во агенцијата при уплата на аранжманот како би се направиле навремени резервации.
- Пасошот треба да важи минимум 3 месеци од завршувањето на патувањето
- ТАФеријал Кашиков го задржува правото на, во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање.
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.
- Организаторот на патувањето го задржува правото за промена на распоредот во програмата во случај на непредвидени објективни причини, како на пр: застој на граница, доцнење на летот, застој во сообраќајот, затвореност на некој од локалитетите предвиден за посета и сл.

Начини на плаќање:

- Цената на аранжманот се плаќа исклучиво во денари во агенција по курс 1€ = 62,00мкд. При резервација на аранжманот се уплатува 30% од износот на аранжманот како авансна уплата (важи и за цената во предпродажба). Остатокот од аранжманот се доплатува на 7 дена пред поаѓање.

Важат општите услови за патување на ТА.Феријал Кашиков и СКТМ